

**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**



**ИЗВАДОК ОД КОНКУРС**

**за запишување студенти на прв циклус студии  
на студиските програми на Факултетот за земјоделски науки и храна  
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  
во учебната 2020/2021 година**

**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ  
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ**



**Скопје, јуни 2020 година**

Во согласност со член 149 од Законот за високото образование (Сл. Весник на РСМ бр. 82 од 08.05.2018), Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образованиеа време на вонредна состојба (Сл. весник на РСМ 76, 24.3.2020), Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образованиеа време на вонредна состојба (Сл. весник на РСМ 116, 5.5.2020), чл. 208, став 1, алинеја 2 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (Универзитетски гласник, бр. 425 од 28.6.2019), Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-271/2, донесена на 246. седница одржана на 20.2.2020 година, Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-523/3, донесена на 249. седница одржана на 19.5.2020 година, Одлуката на Владата на РСМ за бројот на студентите за запишување во прва година на државните високообразовни установи во учебната 2020/2021 година, (бр. 44-4740/1 од 5.6.2020 година, Сл. Весник на РСМ бр. 162 од 16.6.2020) и Одлуката на Владата на РСМ за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во РСМ во прва година на државните високообразовни установи во учебната 2020/2021 година (бр. 44-4900/1 од 5.6.2020 година, Сл. Весник на РСМ бр. 162 од 16.6.2020), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бул. Гоце Делчев бр. 9, објавува

## К О Н К У Р С

**за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми  
на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ  
во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/2021 година**

### I Број на студенти

На Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година на прв циклус студии, во учебната 2020-/2021 година може да се запишат **следниов број студенти:**

ФАКУЛТЕТ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	редовни во државна квота	износ на надоместок (во евра)	редовни со кофинансирање	износ на ко- финансирање (во евра)	Вонредни	износ на ко- финансирање за вонредни студенти	вкупен број на студенти	Странски студенти	износ на надоместок (во евра)
<b>ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА</b> ул. „16-та Македонска бригада“, бр. 3 (8 семестри)	<b>280</b>	<b>200</b>	<b>90</b>	<b>400</b>	<b>90</b>	<b>400</b>	<b>460</b>	<b>92</b>	<b>1000</b>
• <b>ПОЛЕДЕЛСТВО</b>	25		10		10		45		
• <b>ХОРТИКУЛТУРА</b> - модул; хортикултура - модул: градинарство и цвекарство	30		10		10		50		
• <b>ОВОШТАРСТВО, ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО</b> - модул: овоштарство - модул: лозарство и винарство	30		10		10		50		
• <b>АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА</b>	30		10		10		50		
• <b>АГРОЕКОНОМИКА</b>	30		10		10		50		
• <b>ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА - ФИТОМЕДИЦИНА</b>	30		10		10		50		
• <b>ЕКО-ЗЕМЈОДЕЛСТВО</b>	25		10		10		45		
• <b>ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ</b>	30		10		10		50		
• <b>КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА</b>	50		10		10		70		

## II. Услови и критериуми за запишување

1. Право на запишување на прв циклус академски студии, на академски студии од областа на уметностите и на прв циклус стручни студии имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Во академската 2020/2021 година на прв циклус академски и стручни студии, како и на академски студии од областа на уметностите, право на запишување имаат и кандидати кои се стекнале со диплома за завршено средно образование во траење од четири години во учебната 2019/2020 година, согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование според прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура (пред учебната 2007/2008 година).
2. Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите. На прв циклус студии на факултетите можат да се запишуваат и вонредни студенти, доколку тоа го овозможува карактерот на студиската програма.
3. На прв циклус студии на факултетите можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети и виши школи. Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до 10% од вкупниот број редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот. Рангирањето на кандидатите од претходниот став ќе се врши според успехот од претходно завршеното високо односно вишо образование, освен на студиските програми за кои поради специфичностите е потребна проверка на знаењата и умењата. Сродноста ја утврдуваат и објавуваат факултетите. Кандидатите од оваа точка се запишуваат со кофинансирање на студиите, како и кандидатите од глава V од Конкурсот.
4. Начинот на селекција на кандидатите ќе се врши во зависност од видот на студиските програми за кои тие конкурираат, и тоа:
  - а) студиски програми каде селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование;
  - б) студиски програми каде селекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното образование и со проверка на знаењата и умењата на кандидатите. Тоа се однесува на студиски програми со посебни специфичности.
5. Основен критериум за селекција на кандидатите за запишување на прв циклус студии е успехот постигнат во средното образование. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени.

а) На студиските програми каде селекцијата се врши само според успехот од средното образование, кандидатите може да освојат **најмногу 100 поени**, и тоа: **општиот успех по сите предмети учествува со 60%, а успехот постигнат на државната матура учествува со 40%.**

а.1. На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши само според успехот од средното образование, бодирањето се врши на следниов начин:

- Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

а.2. **За кандидатите кои средното образование го завршиле во учебната 2019/20 година** и не полагале матура согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба, освен пресметувањето на бодовите од точка 5.а.1, се пресметуваат и најмногу 40 поени од предметите кои се значајни за студиската програма, и тоа: збирот од оценките од секој од двата предмета значајни за студиската програма (Прилог 1) се дели со бројот на оценките (независно во колку години предметот се слушал во средното образование) и вака добиениот среден успех, за секој предмет одделно, се множи со 4. По оваа основа може да се добијат најмногу 20 поени за еден предмет, односно вкупно **40 поени** за двата предмета.

а.2.1. **За кандидатите кои полагале државна матура во учебната 2013/2014 до учебната 2018/2019 година** бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи најмногу **40 поени** и се врши на следниов начин:

### За трите екстерни предмети:

- За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е **соодветен** за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот (изразен во проценти) за соодветниот предмет поделен со 20.

- За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е **несоодветен** за студиската програма на која конкурираат, поените од тој предмет, добиени според горната методологија, се множат со фактор 0,5.

По оваа основа можат да се добијат најмногу **30 поени** за трите екстерни предмети.

### За интерниот предмет:

- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е **соодветен** за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со коефициент **1,2**.

- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е **несоодветен** за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со коефициент **0,8**.

По оваа основа можат да се добијат најмногу **6 поени за соодветен**, односно **4 поени за несоодветен** интерен предмет.

### За проектната задача:

Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент **0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**.

а. 2.2. **За кандидатите кои полагаале државна матура од учебната 2007/08 до учебната 2012/2013 година** бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи најмногу **40 поени** и се врши на следниов начин:

**За двата екстерни предмета:**

- За кандидатите кои на државната матура полагаале екстерен предмет кој е **соодветен** за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот за соодветниот предмет поделен со 20.

- За кандидатите кои на државната матура полагаале екстерен предмет кој е **несоодветен** за студиската програма на која конкурираат, поените за тој предмет се множат со фактор 0,5.

По оваа основа можат да се добијат најмногу **20 поени** за двата екстерни предмета.

**За двата интерни предмета:**

- Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се соодветни за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множат со коефициент **1,6**.

- Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се несоодветни за студиската програма на која кандидатот конкурира се множат со коефициент **1**.

Вака добиените производи се собираат.

По оваа основа можат да се добијат најмногу **16 поени** за два соодветни, **13 поени** за еден соодветен и еден несоодветен и **10 поени** за два несоодветни предмета.

**За проектната задача:**

Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**.

а. 2.3. **За кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/2008 година** и не полагаале државна матура, освен пресметувањето на бодовите од точка 5.а.1, се пресметуваат и најмногу **40 поени** од предметите кои се значајни за студиската програма, и тоа: збирот од оценките од секој од двата предмета значајни за студиската програма (Прилог 1) се дели со бројот на оценките (независно во колку години предметот се слушал во средното образование) и вака добиениот среден успех, за секој предмет одделно, се множи со 4. По оваа основа може да се добијат најмногу **20 поени** за еден предмет, односно вкупно **40 поени** за двата предмета.

### III. Селекција на кандидатите

1. За реализација на Конкурсот за запишување, наставно-научниот совет на факултетот формира Конкурсна комисија, а Архитектонскиот факултет и факултетите од областа на уметностите формираат и комисији за проверка на знаењата и умеењата.
2. За следење на реализацијата на Конкурсот, Ректорската управа формира Универзитетска конкурсна комисија. Универзитетската конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот на факултетите, се грижи за доследно почитување на одредбите во Конкурсот, дава упатства и мислења во текот на неговото спроведување. Универзитетската конкурсна комисија донесува Упатство за реализација на Конкурсот.
3. Рангирањето на кандидатите го вршат конкурсните комисији на одделните факултети.
3. Конкурлната комисија, на огласната табла на факултетот, објавува прелиминарна ранг-листа со поените од средното образование (среден успех), и резултатите од проверката на знаењата и умеењата, на студиските програми каде што таа се спроведува.  
По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Во спротивно, го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресметувањето на бодовите, и се упатува до деканатската управа на факултетот. Решението на управата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите. По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање, конкурсната комисија на соодветниот факултет објавува решение за прием на студенти (конечна ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти. Решението на конкурсната комисија за прием на студенти (конечната ранг-листа), факултетот истовремено го доставува до Ректоратот на Универзитетот.
5. Факултетите на кои по завршувањето на првиот уписан рок ќе останат непополнети места, вршат запишување во втор односно во трет уписан рок.

### IV. Запишување студенти во државна квота

1. Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање надоместок за студиите, во износ од **200 евра**, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банката на РМ. Плаќањето на надоместокот, по правило, се врши во две еднакви рати, при запишувањето на зимскиот, односно летниот семестар. Надоместокот од став 1 на оваа точка, студентите кои го задржуваат статусот на редовни студенти во државната квота согласно со Статутот на УКИМ, го поднесуваат во текот на целокупното студирање.
2. Доколку во првиот уписан рок при рангирањето на крајот на листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет кандидати), факултетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако, пак, бројот на ваквите кандидати е поголем од 5, тогаш факултетите овие кандидати ги рангираат според дополнителни критериуми: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето на државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари, членови на спортски репрезентации на РМ, добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл.
3. Припадниците на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Северна Македонија и членовите на нивните семејства, како и лицата утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот Закон (Сл. весник на РМ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), во учебната 2020/21, ќе се запишуваат надвор од државната квота без поднесување трошоци за студирање, под услови за запишување утврдени во овој Конкурс, а нивниот број може да изнесува најмногу до **10%** од вкупниот број студенти на ниво на студиска програма. Правото од претходниот став кандидатите го остваруваат при

пријавувањето, со документ од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. Дополнително доставување документ за кандидатите кои се запишуваат во прва година не се зема предвид.

4. Високообразовната установа нема да наплатува партиципација за:

- деца без родители, помлади од 26-годишна возраст, доколку се невработени;
- лица со инвалидност, согласно уредбата која ја донесува Владата;
- воени инвалиди и
- лица растени во домови за напуштени деца, доколку се невработени
- други лица утврдени со уредбата на Владата донесена по предлог на Националниот совет.

Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до **10%** од вкупниот број редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот.

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Северна Македонија.

#### V. Запишување редовни студенти со школарина

1. На факултетите, како редовни студенти се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата. Рангирањето во оваа категорија студенти се врши со претходно поднесена изјава од страна на кандидатите дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.
2. Студентите што се запишуваат во оваа категорија, плаќаат надоместок за студиите, во износ од **400 евра**, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати. Надоместокот од претходниот став на оваа точка студентите го поднесуваат во текот на целокупното студирање.
3. Факултетот објавува ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа категорија. Листата на примените кандидати во оваа категорија ја утврдува конкурсната комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа категорија. Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

#### VI. Запишување вонредни студенти

1. На одделни студиски програми на факултетите, како вонредни студенти може да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и се вработени, како и кандидати кои од оправдани причини не се во можност да се запишат како редовни студенти. За оправдани причини од претходниот став се сметаат: инвалид кој не е во состојба да ја посетува наставата; потешка долготрајна болест, која оневозможува редовно следење на наставата подолго од еден семестар; родител на дете додека трае породилното отсуство.
2. Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа. Студентите што се запишуваат во оваа категорија, плаќаат надоместок за студиите, во износ од 400 евра, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати. Надоместокот од став 2 на оваа точка студентите го поднесуваат во текот на целокупното студирање.
3. При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат образец М1/М2 нотарски заверен, или лекарско уверение за причините наведени во точка 1 став 2 (издадено од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).

#### VII. Кандидати со завршено средно образование во странство

##### а) Странски државјани кои се запишуваат на студиските програми на македонски јазик

1. Странските државјани се запишуваат во квотите за запишување странски државјани и нивниот број е даден Глава I од Конкурсот.
2. Школарината за странските државјани во учебната 2020/2021 година е дадена во Глава I од Конкурсот.
3. Селекцијата на кандидатите се врши според соодветноста на претходно завршеното средно образование во однос на студиската програма за која се пријавуваат и според успехот од средното образование. Селекцијата на кандидатите кои се пријавуваат за студирање на Архитектонскиот факултет и на факултетите од областа на уметностите, се врши со проверка на знаењата и умењата (II/5.6).
4. При пријавувањето, кандидатите доставуваат:
  - пријава за запишување (образец А1)
  - електронска пријава (од iKnow-системот)
  - нострифицирано свидетелство за завршено средно образование,
  - заверен превод на изводот од матичната книга на родените и
  - уверение за здравствената состојба (издадена од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).
5. При пријавувањето, кандидатите странски државјани поднесуваат и сертификат за успешно положен тест по македонски јазик како странски јазик издаден од Центарот за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски/втор јазик (ЦЕТИС МАК) при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.
6. Странските државјани - студенти на Универзитетот го задржуваат истиот статус до дипломирањето.
7. За кандидатите странски државјани кои немаат познавања на македонскиот јазик, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје организира подготвителна настава за изучување на македонскиот јазик. Подготвителната настава се организира во траење од по три месеци интензивен курс во зимскиот и во летниот семестар и се реализира според посебна програма изготвена за таа цел. Во текот на подготвителната настава се врши континуирана проверка на знаењето на кандидатите - слушатели. По успешно завршување на подготвителната настава и полагање на завршниот тест, кандидатите добиваат сертификат за успешно положен тест по македонски јазик како странски јазик издаден од Центарот за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски/втор јазик (ЦЕТИС МАК) при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, со што стекнуваат право за пријавување за запишување на Универзитетот во наредната учебна година. Детални информации

за полагањето на тестот по македонски јазик како странски јазик, како и за пријавувањето и потребните документи за следење на подготвителната настава за изучување на македонскиот јазик (пријавен лист, уплата на надоместоци, жиро-сметка, и др.) ќе бидат содржани во посебно соопштение објавено од ЦЕТИС МАК при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“. Соопштението ќе биде достапно и на интернет-страницата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје [www.ukim.edu.mk](http://www.ukim.edu.mk).

**Кандидатите од глава VII - точка а) се пријавуваат на електронската адреса [evdokiiaiHievaska\(a\)ukim.edu.mk](mailto:evdokiiaiHievaska(a)ukim.edu.mk) во Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во роковите утврдени со Конкурсот. Во прилог на пријавата, треба да ги прикачат (во Attach File) скенирани документите од потточка 5.**

#### **б) Странски државјани кои се запишуваат на студиските програми на англиски јазик**

1. При пријавувањето, кандидатите доставуваат:

- пријава за запишување (образец А1)
- електронска пријава (од iKnow-системот)
- нострифицирано свидетелство за завршено средно образование,
- заверен превод на изводот од матичната книга на роденитеи
- уверение за здравствената состојба (издадена од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).

2. Кандидатите кои се запишуваат на студиските програми по англиски јазик поднесуваат доказ за познавање на англиски јазик:

- сертификат од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, или
- меѓународен сертификат, или
- диплома за претходно стекнато образование завршено на англиски јазик.

Кандидатите од глава VII точка б) се пријавуваат на една од електронските адреси кои факултетите ќе ги објават за пријавување на кандидатите. Во прилог на пријавата, треба да ги прикачат (во Attach File) скенирани документите од потточка 1 и 2.

#### **в) Државјани на РМ со завршено целокупно средно образование и со дел од средното образование во странство**

1. Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на РМ, кои целокупното средно образование го завршиле во странство се запишуваат надвор од квотата, со кофинансирање на студиите. Селекцијата на кандидатите од точка 1, на Архитектонскиот факултет и на факултетите од областа на уметностите се врши со проверка на знаењата и умењата (II/5.6).

Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, изнесува денарска противвредност од **400 евра** за една учебна година (како за кандидатите од глава V).

Кандидатите од точка 1, со пријавата, поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование во странство.

Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, но најмногу до 10% од државната квота.

2. Кандидатите државјани на РМ кои дел од средното образование завршиле во странство се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Северна Македонија, со тоа што, покрај другите документи, поднесуваат и нострифицирани свидетелства за делот од средното образование завршено во странство.

**Кандидатите од глава VII точка в.**

**1) се пријавуваат на електронската адреса [evdokiiaiHievaska@ukim.edu.mk](mailto:evdokiiaiHievaska@ukim.edu.mk) во Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а кандидатите од глава УП точка в.**

**2.) се пријавуваат на една од електронските адреси кои факултетите ќе ги објават за пријавување на кандидатите. Во прилог на пријавата, треба да ги прикачат (во Attach File) скенирани документите потребни за пријавување.**

#### **VIII. Кандидати со завршена меѓународна матура и кандидати од приватните средни училишта во РМ**

1. Кандидатите со завршена меѓународна матура се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Северна Македонија. За овие кандидати бодовите од вкупниот успех од средното образование се добиваат согласно точката 5.а.1 од Конкурсот. Бодирањето на успехот постигнат на меѓународната матура се врши на следниов начин: секоја оценка од шесте екстерни предмети кои се полагаат на меѓународната матура се множи со коефициент 1,2. Вака добиените поени се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **36 поени**. Оценката добиена на матурската тема се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**. Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе најмногу **40 поени**.

2. Кандидатите кои завршиле средно образование во приватните средни училишта во РМ каде што се полага државна матура се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Северна Македонија согласно точката 5.а.1 од Конкурсот.

**Кандидатите од глава VIII се пријавуваат на соодветниот факултет.**

#### **IX. Дополнителни квоти утврдени од Владата на РМ**

1. За обезбедување правична и соодветна застапеност на студентите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија, на високообразовните установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2020/2021 година дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од **10%** од вкупниот број студенти кои се запишуваат во прва година – прв циклус студии на ниво на факултет. Притоа, во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници, до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Северна Македонија.

- На високообразовните установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде постојат студиски програми кои се застапени и на Државниот универзитет во Тетово и на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, припадниците на албанската заедница може да се запишуваат само во редовните квоти.
- Процентот на студентите - припадници на овие заедници, заедно во државната и во дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во вкупното население на Република Северна Македонија.

## X. Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеења и запишување

### 1. Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование

	Прв рок	Втор рок	Трет рок
Пријавување на кандидатите	31.8. и 1.9.2020	15 и 16.9.2020	28.9.2020
Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг-листа)	3.9. 2020	18.9.2020	
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)	7.9. 2020	21.9.2020	
Запишување на кандидатите	10. и 11.9. 2020	25.9.2020	30.9.2020

#### Забелешка:

По реализацијата на првиот уписан рок, за непополнетите места на факултетите, односно студиските програми, Универзитетот, на интернет страницата ќе објави број на слободни места за запишување во вториот уписан рок во учебната 2020/2021 година.

По реализацијата на вториот уписан рок, за непополнетите места на факултетите, односно студиските програми, бројот на слободни места за запишување во третиот уписан рок во учебната 2020/2021 година, ќе биде објавен на интернет страниците на единиците

## XI. Документи за пријавување и запишување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба **да се регистрира на [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk) и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.**

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта (e-mail) на една од електронските адреси кои факултетите ќе ги објават за пријавување на кандидатите.

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Во прилог на пр^авата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи:

1. Пријава за запишување (образец A1)
2. Електронска пријава (од iKnow-системот)
3. Оригинални свидетелства од сите класови
4. Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. Извод од матичната книга на родените
6. Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
7. Потврда за уплата:

- Административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50:Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-XXX- 03161; Конто 722313 00)

- 300 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умеењата, односно

- 500 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по еден предмет

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги прикачуваат, освен горенаведените, и документите наведени во глава VI, точка 3.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно поднесена.

**Единиците на своите огласни табли ќе ги објават роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поднесат оригиналните документи за пријавување и за запишување.**

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

1. индекс, студентска легитимација и пријавни листови
2. три фотографии (две фотографии со димензии 3,5x4,5 и една со димензии 2x3)
3. потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ, \_\_\_\_\_ (да се наведе факултетот - носител на студиската програма), на жиро-сметката 10000000063095 депонент: НБРСМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.

Надоместокот од претходниот став на оваа точка го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи).

Овој надоместок студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.

Составен дел на Конкурсот се:

Прилог 1 - Предмети кои се бодираат при вреднувањето на успехот од средното образование за кандидатите кои средното образование го завршиле во учебната 2019/20 година, или пред учебната 2007/08 година и не полагаале државна матура

Прилог 2 - Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матурасоодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагаале државна матура од учебната 2013/2014 до учебната 2018/2019 година

Прилог 3 - Листа на екстерни предмети и интерни предмет од државната матурасоодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагаале државна матура заклучно со учебната 2012/2013 година

Прилог 4 - Преглед на бројот за запишување на странски студенти и износи на годишната школарина во учебната 2020/2021 година.

## Прилог 1

Предмети кои се бодираат при вреднувањето на успехот од средното образование за кандидатите кои средното образование го завршиле во учебната 2019/ 20 година, или пред учебната 2007/2008 година и не полагаале државна матура

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА	прв предмет	втор предмет
студиска програма		
Агроекономика	биологија	математика
за сите останати студиски програми	Хемија	биологија

## Прилог 2

Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагаале државна матура од учебната 2013/ 2014 до учебната 2018/ 2019 година

1. За сите кандидати задолжителен екстерен испит е предметот: македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература.
2. Прв изборен екстерен испит за кандидатите согимназиско образование и со средно стручно образование е предметот: математика или странски јазик, а за кандидатите со средно уметничко образование е: странски јазик или филозофија.
3. Во прегледот се дадени вториот изборен екстерен предмет и интерниот предмет, кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма.

факултет	втор изборен екстерен предмет*	изборен интерен предмет
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА	без ограничување (предметите странски јазик, математика, естетика и филозофија можат да се изберат доколку не се избрани како прв изборен екстерен предмет)	без ограничување

\* Предметите странски јазик, математика, естетика и филозофија може да се изберат доколку не се избрани како прв изборен екстерен предмет.



Прилог 3

Листа на екстерни предмети и интерни предмети од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагаат државна матура заклучно со учебната 2012/2013 година

1. ЗА СИТЕ КАНДИДАТИ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЕКСТЕРЕН ИСПИТ Е ПРЕДМЕТОТ МАЈЧИН ЈАЗИК.
2. Во прегледот се дадени другите предмети (екстерни и интерни) кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма.

ФАКУЛТЕТ	СТУДИСКА ПРОГРАМА	ЕКСТЕРЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ	ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА	за сите студиски програми	математика (основно ниво) или странски јазик	за гимназија: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ хемија, биологија, информатика, физика, странски јазик (ако не е избран како екстерен предмет), географија</li> </ul> за споредно стручно образование: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ еден предмет по избор од листата со општообразовни предмети</li> <li>■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</li> </ul>

Прилог 4

Преглед на бројот за запишување на странски студенти и износи на годишната школарина во учебната 2020/2021 година

ФАКУЛТЕТ - СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -	надвор од квота - број на студенти	износ на годишна школарина (ЕУР)
Факултет за земјоделски науки и храна (8 семестри)	до 20% за секоја студиска програма	1000

**Забелешка:** На факултетите, односно студиските програми, кои не се содржани во табелата, странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, најмногу до **20%** од вкупниот број редовни студенти (во државна квота и со кофинансирање), утврден на ниво на студиската програма, а школарината за студирање изнесува **2000** евра годишно.

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:  
<http://www.ukim.edu.mk>

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:  
<http://www.fzhn.ukim.edu.mk>